

КОНКУРС

за запишување студенти на прв циклус студии на студиските програми на УКИМ Факултет за драмски уметности во Скопје во учебната 2019/2020 година

I Број на студенти

На факултетите на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, во прва година на прв циклус студии, во учебната 2019/2020 година може да се запишат **следниов број студенти:**

ФАКУЛТЕТИ - СТУДИСКИ ПРОГРАМИ -	редовни (кои се финансираат од Буџетот на РСМ)	износ на партиципација (во евра)	редовни со школарина	износ на школарина (во евра)	вонредни	износ на школарина за вонредни студенти (во евра)	вкупен број на студенти
Факултет за драмски уметности (ул. „Руѓер Бошковиќ“ бр. 22) (8 семестри)	18	200	12	400		-	30
▪ актерска игра	5		5				10
▪ актерска игра со познавање на турски јазик	6		2				8
▪ актерска игра со познавање на албански јазик	7		5				12

1. Право на запишување на прв циклус академски студии, на академски студии од областа на уметностите и на прв циклус стручни студии имаат кандидати кои положиле државна или меѓународна матура.

Право на запишување на прв циклус студии имаат и кандидати со завршено четиригодишно средно образование според прописите кои важеле пред воведувањето на државната матура (пред учебната 2007/2008 година).

2. Кандидатите се запишуваат како редовни студенти финансирани од државата и редовни студенти со кофинансирање на студиите.
3. На прв циклус студии на факултетите можат да се запишат и кандидати што имаат завршено високо или вишо образование на сродни факултети и виши школи. Овие кандидати се запишуваат надвор од квотата, најмногу до **10%** од вкупниот број редовни студенти на соодветниот факултет утврден во Конкурсот.

Рангирањето на кандидатите од претходниот став ќе се врши според успехот од претходно завршеното високо односно вишо образование, освен на студиските програми за кои поради специфичностите е потребна проверка на знаењата и умеењата. Сродноста ја утврдуваат и објавуваат факултетите.

Кандидатите од оваа точка се запишуваат со кофинансирање на студиите, како и кандидатите од глава V од Конкурсот.

4. Начинот на селекција на кандидатите ќе се врши врз основа на успехот од средното образование и со проверка на знаењата и умеењата на кандидатите.
5. Основен критериум за селекција на кандидатите за запишување на прв циклус студии е успехот постигнат во средното образование. Вреднувањето на успехот на кандидатите се изразува во поени.
 - a) На студиските програми на **Факултетот за драмски уметности**, селекцијата на кандидатите ќе се врши според **успехот од средното образование и со проверка на знаењата и умеењата на кандидатите**. Кандидатите се рангираат со собирање на бодовите добиени по двата основа.

- На **Факултет за драмски уметности**, кандидатите може да освојат најмногу **100 поени**, и тоа: **успехот од средното образование** учествува со **40%**, а успехот постигнат со **проверка на знаењата и умеењата на кандидатите учествува со 60%**.

Пресметката на бодовите од успехот во средното образование се врши на следниов начин: бодовите од успехот од средното образование **за кандидатите кои полагаале државна матура** се добиваат согласно точките 5.a.1 и 5.a.2 од Конкурсот. Вкупниот добиен збир се множи со коефициент 0,4. За кандидатите со завршена училишна матура вкупниот добиен збир на оценки од предметите полагаани на училишната матура се множи со коефициент 0,4. По оваа основа може да се добијат најмногу **40 поени**. **Пресметката на бодовите од проверката на знаењата и умеењата на кандидатите** се врши на следниов начин: вреднувањето на успехот од **проверката на знаењата и умеењата на кандидатите** се врши со бодување од **0 до 60 поени**. Проверката има елиминаторен карактер. Не се рангираат кандидатите што не добиле најмалку **10 поени**.

По објавувањето на резултатите од проверката на знаењата и умењата, кандидатите имаат право на приговор, во рок од 24 часа од објавувањето на резултатите. Кандидатите имаат право на увид во тестовите.

I I. Запишување студенти во државна квота

1. Студентите во државната квота се запишуваат со плаќање надоместок за студиите, во износ од **200 евра**, во денарска противвредност, според средниот курс на Народната банката на РМ.

Плаќањето на надоместокот, по правило, се врши во две еднакви рати, при запишувањето на зимскиот, односно летниот семестар.

Надоместокот од став 1 на оваа точка, студентите кои го задржуваат статусот на редовни студенти во државната квота согласно со Статутот на УКИМ, го поднесуваат во текот на целокупното студирање.

V. Запишување студенти со кофинансирање на студиите

1. На факултетите, како редовни студенти се запишуваат и кандидати кои ги исполнуваат условите за запишување, а поради ограничените квоти не можат да се запишат во категоријата студенти финансирани од државата. Рангирањето во оваа категорија студенти се врши со претходно поднесена изјава од страна на кандидатите дека се согласуваат во текот на целокупното студирање да ги кофинансираат студиите.

2. Студентите што се запишуваат во оваа категорија, плаќаат надоместок за студиите, во износ од **400 евра**, во денарска противвредност, според средниот курс на Народната банка на РМ на денот на плаќањето, во најмалку две еднакви рати.

Надоместокот од претходниот став на оваа точка студентите го поднесуваат во текот на целокупното студирање.

3. Факултетот објавува ранг-листа на кандидати кои ги исполнуваат условите за запишување во оваа категорија.

Листата на примените кандидати во оваа категорија ја утврдува конкурсната комисија врз основа на ранг-листата и поднесените изјави за согласност за запишување во оваа категорија.

Студентите со кофинансирање при запишувањето склучуваат договор со факултетот за меѓусебните права и обврски во остварувањето на наставно-образовниот процес.

1. Рокови за кандидатите кои се рангираат според успехот од средното образование и според проверката на знаења и умења

	прв рок	втор рок	трет рок
Пријавување на кандидатите	29 и 30.8.2019	12 и 13.9.2019	25.9.2019
Проверка на знаења и умења	2.9. 2019	16.9.2019	
Објавување прелиминарна ранг-листа со резултати од проверката на знаењата и умењата и успехот од средно образование	7.9. 2019	20.9.2019	
Објавување решение за прием на кандидатите (конечна ранг-листа)	10.9. 2019	23.9.2019	
Запишување на кандидатите	11.9. 2019	24.9.2019	30.9.2019

Забелешка:

По реализацијата на првиот уписан рок, за непополнетите места на факултетите, односно студиските програми, Универзитетот ќе објави *број на слободни места за запишување во вториот уписан рок во учебната 2019/2020 година.*

XI. Документи за пријавување и запишување

Пред пријавувањето во роковите утврдени со Конкурсот, секој заинтересиран кандидат **треба да се регистрира на www.upisi.ukim.mk и да ја пополни електронската пријава од iKnow-системот.** Бројот којшто кандидатот автоматски го добил од системот за електронското пријавување треба да се внесе и во пријавата што се поднесува при пријавувањето за запишување.

При **пријавувањето** за запишување на факултетите кандидатите ги поднесуваат следниве документи:

1. пријава за запишување (образец A1)
2. електронска пријава (од iKnow-системот)
3. оригинални свидетелства од сите класови
4. документ за положена државна матура (оригинално свидетелство за завршено средно образование)
5. извод од матичната книга на родените
6. доказ за државјанство на РСМ (уверение или решение)
7. потврда за уплата:
 - 1500 денари на жиро-сметката на Факултетот за драмски уметности

При **запишувањето**, примените кандидати поднесуваат:

1. индекс, студентска легитимација и пријавни листови
2. три фотографии (две фотографии со димензии 3,5x4,5 и една со димензии 2x3)
3. потврда за уплатени 750 денари за информативни, информатички, културни и спортски активности на студентите на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, **со назнака ИКСА на УКИМ, _____ (да се наведе факултетот - носител на студиската програма)**, на жиро-сметката 10000000063095 депонент: НБРСМ, со сметка на буџетски корисник 1600103689 788 18 приходна шифра 723012, програма 41.

Надоместокот од претходниот став на оваа точка го поднесуваат сите примени кандидати, во сите категории студенти (вклучително и студентите ослободени од плаќање партиципација и кофинансирање, по разни основи). Овој надоместок студентите го поднесуваат секоја учебна година, при запишување на зимскиот семестар.

Прилог 1

Листа на екстерни предмети и интерен предмет од државната матура соодветни за пријавување за запишување на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје за кандидатите што полагаале државна матура од учебната 2013/2014 до учебната 2018/2019 година

1. За сите кандидати **задолжителен екстерен испит** е предметот: **македонски јазик и литература или албански јазик и литература или турски јазик и литература.**
2. **Прв изборен екстерен испит** за кандидатите **со гимназиско образование и со средно стручно образование** е предметот: **математика или странски јазик**, а за кандидатите со **средно уметничко образование** е: **странски јазик или филозофија.**
3. Во прегледот се дадени **вториот изборен екстерен предмет и интерниот предмет**, кои кандидатите ги избираат при полагањето на државната матура, а кои се значајни за соодветната студиска програма.

факултет	втор изборен екстерен предмет*	изборен интерен предмет
Факултет за драмски уметности	без ограничување	без ограничување

* Предметите странски јазик, математика, естетика и филозофија може да се изберат доколку не се избрани како прв изборен екстерен предмет.

Прилог 2

Листа на екстерни предмети и интерни предмети од државната матура соодветни за пријавување за запишување на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје за кандидатите што полагаале државна матура заклучно со учебната 2012/2013 година

1. **ЗА СИТЕ КАНДИДАТИ ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ЕКСТЕРЕН ИСПИТ Е ПРЕДМЕТОТ МАЈЧИН ЈАЗИК.**
2. Во прегледот се дадени другите предмети (екстерни и интерни) кои кандидатите ги избираат при полагањето на државната матура, а кои се значајни за соодветната студиска програма.

ФАКУЛТЕТ	СТУДИСКА ПРОГРАМА	ЕКСТЕРЕН ИЗБОРЕН ПРЕДМЕТ	ИНТЕРНИ ПРЕДМЕТИ
Факултет за драмски уметности	за сите студиски програми	за кандидатите од гимназија и од средно стручно образование: математика (основно ниво), математика (напредно ниво) или странски јазик за кандидатите од средно уметничко образование: странски јазик, естетика или филозофија	за гимназија: <ul style="list-style-type: none"> ■ два предмета од листата со општообразовни предмети по избор на кандидатите за средно стручно образование <ul style="list-style-type: none"> ■ еден предмет од листата со општообразовни предмети по избор на кандидатите ■ еден стручен предмет според образовниот профил на кандидатот за средно уметничко образование: <ul style="list-style-type: none"> ■ два стручни предмета според образовниот профил на кандидатот

Прилог 3

Предмети кои се бодираат при вреднувањето на успехот од средното образование за кандидатите кои средното образование го завршиле пред учебната 2007/2008 година и не полагаале државна матура

студиска програма	прв предмет	втор предмет
Факултет за драмски уметности		
за сите студиски програми	македонски јазик и литература	ликовна или музичка уметност

Прилог 4

Преглед на бројот за запишување на странски студенти и износи на годишната школарина во учебната 2019/2020 година

ФАКУЛТЕТИ - СТУДИСКИ ПРОГРАМИ -	надвор од квота - број на студенти	износ на годишна школарина (ЕУР)
Факултет за драмски уметности (8 семестри)	4	1500
▪ актерска игра	2	
▪ актерска игра со познавање на турски јазик	1	
▪ актерска игра со познавање на албански јазик	1	

Конкурсот е објавен на интернет-страницата:
<http://www.ukim.edu.mk>